

20080861594

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ

8 2008

07-2773/1  
8 2008

Бранко Црвенковски, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ

1  
“ ” 55/2007),  
8 (8) (9), :  
“(9) ”  
2  
13 (6) (7), :  
“(7) ”  
3  
46 (2) : “ ” :  
“(3) ” : “ ” :  
” : “ ” :  
” : “ ” :  
98 (11) “ ” 4

138 (1) 5 (2), (3) (4), :

“(2) (1) , :

1) (1) ,

2) .

(3) (2) ,

(4) .

.”

144 (4) “50%” 6 “75%”.

7 “

”.